

ФОРМУЛАР
ЗА ПРЕДДОГОВОРНИ ИНФОРМАЦИИ (ПОДАТОЦИ) ЗА ПОНУДЕНИТЕ КРЕДИТНИ
УСЛОВИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ-ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ

1. Податоци за кредиторот/кредитниот посредник

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОРОТ	
Колона 1	Колона 2
Назив на кредиторот	СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ
Адреса (адреса на која е достапен кредиторот)	11 Октомври бр. 7, 1000 Скопје Р. Северна Македонија
Број на телефон*	389 2 3 100 109
Електронска пошта*	kontaktcentar@stb.com.mk
Интернет - страница*	www.stb.com.mk

2. Податоци за кредитниот производ

Колона 1	Колона 2
Вид на кредитот	Дозволено пречекорување на трансакциска тековна сметка
Вкупен износ на кредитот којшто вклучува:	МКД
- валута во која е изразена главницата или за која е поврзана главницата	Максимум 300.000,00 при првично одобрување Износот на дозволеното пречекорување се одобрува во согласност со рангот на вкупниот износ на 2/3 плати/пензии согласно табелата во продолжение:
- вкупен износ во денари, за кредитите одобрени во денари	

При ануитетска отплата на кредитот (на рати) висината на девизниот курс за пооделните рати може да се разликува.	Нема информација
Услови за искористување на кредитот (како и кога ќе се врши исплатата на средствата врз основа на кредитот).	Средствата се ставаат на располагање на трансакциската тековна сметка на клиентот, по одобрувањето на дозволеното пречекорување и по потпишувањето на Договорот за дозволено пречекорување.
Траење на договорот за дозволено пречекорување и обновување	Дозволеното пречекорување се одобрува за период од 12 месеци. Важноста на дозволеното пречекорување автоматски се продолжува со ист нов рок, под следните правила: За лимити до 2 нето месечни плати / пензии: • Ако просечниот месечен прилив во претходните три месеци пред истекот на дозволеното пречекорување е 30% од постојниот лимит, лимитот автоматски се обновува, • Доколку просечниот месечен прилив во претходните три месеци пред истекот на дозволеното пречекорување е помеѓу 20% - 30% од постојниот лимит, лимитот автоматски се обновува со 50% од намалувањето на лимитот, • Во спротивно, дозволеното пречекорување автоматски се откажува. За лимити до 3 нето месечни плати: • Ако просечниот месечен прилив во претходните три месеци пред истекот на дозволеното пречекорување е 20% од постојниот лимит, лимитот автоматски се прегледува, • Ако просечниот месечен прилив во претходните три месеци пред истекот на дозволеното пречекорување е помеѓу 15% - 20% од постојната граница, лимитот автоматски се прегледува со 50% од намалувањето на лимитот, • Во спротивно, дозволеното пречекорување автоматски се откажува. За лимити за клиенти над 70 години: • Дозволеното пречекорување ќе биде автоматски обновено во износ од еден просечен месечен прилив во претходните три месеци, во однапред дефинираните граници.
Износ на поединечните плаќања и онаму каде што е соодветно за видот на кредитот -број на ратите, динамика или редоследот на пристигнување на ратите коишто треба да се платат.	Не е применливо
Опис на стоката или услугата и нејзината цена во готово, во случај на кредит во форма на одложено плаќање за одредени стоки или услуги и поврзани договори за кредит (доколку е применливо).	Кредитот нема намена
Гаранции за кредитот, доколку е применливо. (опис на инструментот за обезбедување којшто се бара од потрошувачот за склучување договор за потрошувачки кредит).	Кредитот нема обезбедување
Обврска за склучување договор за дополнителни услуги, доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање на кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од рекламирањето.	Не е потребно склучување на договор за дополнителни услуги
Посебна сметка на која се евидентираат уплатите и исплатите врз основа на кредитот, доколку применливо.	Дозволено пречекорување се одобрува на постојната трансакциска тековна сметка на клиентот.

3. Податоци за трошоци за кредитот

Колона 1	Колона 2
Вид на каматна стапка Кредиторот/кредитниот посредник е должен на потрошувачот да му го соопшти видот на каматната стапка и да му даде објаснување што означува таа каматна стапка, како и периодите, условите и постапка за промена на каматната стапка. Кредиторот/кредитниот посредник е должен да го информира потрошувачот дали за промената на каматната стапка е потребна согласност од потрошувачот. Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, сите наведени информации се наведуваат за секоја каматна стапка.	Каматната стапка е променлива и истата може да се определи до највисоко дозволената со закон камата за денари. Каматната стапка, начинот и периодите на промена може да се промени согласно актите на банката, во зависност од каматната политика на банката, движењата на пазарот. За промена на каматната стапка не е потребна претходна согласност од страна на клиентот.
Висина на договорената каматна стапка (изразена во % на годишна основа) Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, овие информации се наведуваат за секоја каматна стапка.	12,89% годишно Каматната стапка се пресметува во рамки на законски дозволената камата и тоа на следниот начин: (а) референтна стапка на НБРСМ односно висината на каматната стапка на благајничките записи на НБРСМ плус (б) маргина од 8 процентни поени, Клиентите кои платата или пензијата ја примаат преку Стопанска банка АД Скопје добиваат попуст од 10% на каматната стапка. Попустот на каматната стапка може да биде променет согласно актите на банката. Клиентите кои платата или пензијата ја примаат преку Стопанска банка АД Скопје и кои се вработени во некоја од компаниите со кои СБ има склучен договор за соработка добиваат попуст од 15% на каматната стапка. Попустот на каматната стапка може да биде променет согласно актите на банката .

Годишна стапка на вкупни трошоци (CBT) изразена во % на годишно ниво претставена преку репрезентативен пример. При пресметката на CBT кредиторот не го вклучува износот на трошоците којшто не му е познат, но е должен тоа јасно да го наведе. Вкупен износ што го плаќа потрошувачот (збир на кредитот и вкупните трошоци за кредитот, односно сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, други надоместоци, коишто потрошувачот треба да ги плати при одобрувањето и редовна отплата на кредитот и коишто му се познати на кредиторот, освен нотарските трошоци, а со вклучување на трошоците за дополнителни услуги поврзани со договорот за кредит, доколку користењето дополнителни услуги е задолжително за одобрување на кредитот или за негово одобрување под назначените услови и доколку му се познати на кредиторот).	не е применливо
Трошоци за склучување договор за дополнителни услуги поврзани со договорот за потрошувачки кредит (како на пример договор за осигурување), доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање на кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од рекламирањето, доколку е применливо Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната CBT.	Нема трошоци за склучување договор за дополнителни услуги
Трошоците за водење една или повеќе сметки на кои се евидентираат уплатите и исплатите на искористениот дел од кредитот, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната CBT.	не е применливо
Нотарски трошоци што ги плаќа потрошувачот при склучување на договорот, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Овие трошоци не се вклучени во пресметаната CBT.	нема нотарски трошоци
Други трошоци коишто произлегуваат од договорот за потрошувачки кредит и условите под кои тие трошоци можат да се променат, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната CBT.	200,00 денари годишно надомест за обновување на дозволено пречекорување. Надоместокот за дозволеното пречекорување е променлив и се утврдува со Тарифата на СБ надоместоци. Со потпишување на овој формулар корисникот е согласен да се информира за висината на трошокот на Веб страната и/или во филијалите и експозитурите на банката.
Каматна стапка применлива во случај на задоцнети плаќања, изразена во % на годишна основа, услови за нејзина промена Предупредување за последиците од неплаќање на ратите.	Во случај на пристигнати (достасани) ненаплатени побарувања, по основ на главница и други обврски се пресметува законска казнена камата по каматна стапка од 12,00% годишно. Висината на стапката на казнена камата се определува за секое полугодие и тоа во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на Отворен пазар на НБРСМ (референтна стапка) што важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие зголемена за осум процентни поени.

4. Останато

Колона 1	Колона 2
Имате право да се откажете од договорот за потрошувачки кредит, во определен рок	Потрошувачот има право да се откаже од договорот за потрошувачки кредит во рок од 14 дена, од денот на склучувањето на договорот или денот кога се добиени информациите за промена на условите од договорот. За откажувањето, клиентот е должен да ја извести банката во писмена форма за откажувањето на кредитот пред истекот на рокот од 14 дена. Во случај на откажување, клиентот е должен износот на главницата и каматата за периодот на искористување да ги плати веднаш но не подоцна од 30 дена од денот на известувањето на банката за откажувањето на кредитот.
Имате право на целосна или делумна предвремена отплата на кредитот, а кредиторот/кредитниот посредник е должен да ви ја соопшти висината на надоместокот којшто треба да го платите и начинот на неговото одредување.	Целосна или делумна предвремена отплата може да се изврши без дополнителни трошоци
Раскинување на договорот за потрошувачки кредит (Кредиторот/кредитниот посредник е должен да ви ги соопшти правото, постапката и условите за раскинување на договорот за потрошувачки кредит)	Раскинувањето на договорот за кредит, од страна на клиентот, е можно со целосно подмирување на главнината и каматата за периодот од искористувањето на износот на одобриениот кредит до денот на плаќање на главнината.
Ако по поднесеното барање за кредит, барањето се одбие заради добиените информации од бази на податоци, имате право, кредиторот, односно кредитниот посредник веднаш и бесплатно да ве информира за тие информации и за начинот на кој ги прибавил информациите. Овие информации се даваат во сите случаи, освен ако давањето на формациите е забрането со закон.	Во случај кредитното барање да биде одбиено, клиентот има право да побара и добие бесплатна информација за причината на одбивањето, доколку кредитното барање е одбиено врз основа на добиените информации од базата на податоци за клиентот.

Право на бесплатна копија од нацрт-договорот за потрошувачки кредит Имате право, на ваше барање, бесплатно да добиете копија од нацртдоговорот за потрошувачки кредит. Нема да се достави нацрт- договор доколку кредиторот/кредитниот посредник во времето на однесувањето на барањето не сака да пристапи кон склучување на договорот за потрошувачки кредит.	Клиентот има право на бесплатен Нацрт-договор за кредит во моментот на аплицирање за кредит
Институција за надзор на банката	НБРСМ
Рок во кој кредиторот, односно кредитниот посредник е обврзан со преддоговорните информации, доколку е применливо	Информациите содржани во овој формулар важат на датата на предавање на формуларот.

Дата на предавање на формуларот: _____

Износот на кредитот и кредитните услови наведени во Формуларот не значат обврска за СБ дека на клиентот ќе му го одобри/исплати износот наведен во формуларот. Висината на кредитниот лимит зависи од кредитоспособноста на клиентот по извршената кредитна анализа.

Податоците се од информативен карактер и може да послужат за споредба на потребните информации за производите и услугите достапни на пазарот.